



**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**  
**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**

Бр. 11-656/3-1  
 30.5.2022 година  
 Скопје

Врз основа на член 13, став 1, алинеја 3 од Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 397/2018) и Одлуката за распишување на Конкурс за финансирање на електронско издаваштво на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 2022/2023 година бр. 11-656/3 од 30.5.2022 година, Комисијата за издавачка дејност на Универзитетот објавува:

**КОНКУРС**

**за финансирање на електронско издаваштво на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 2022/2023 година**

1. Право за учество на Конкурсот за финансирање на електронското издаваштво на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 2022/2023 година, за учебници и учебни помагала, имаат единиците кои се во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
2. Средствата за финансирање на електронското издаваштво се обезбедуваат од средствата за остварување на интегративните функции, наменети за активностите поврзани со издавачката дејност.
3. Распределувањето на средства ќе се врши врз основа на доставените пријави со потребната документација според овој Конкурс, од страна на единиците во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
4. Селекцијата на насловите ќе ја врши Комисијата за издавачка дејност, врз основа на критериуми кои се утврдени во **Образец ИД-09** за Пресметка на бодовите за рангирање на учебникот/учебното помагало. При селекција ќе се почитува рамноправната застапеност на единиците, додека бројот на насловите кои ќе бидат селектирани, ќе зависи од расположливи средства за оваа намена.
5. Пресметката на бодовите за рангирање на учебникот/учебното помагало ја спроведува единицата според **Образец ИД-09**. Местото на ранг-листата, на доставениот предлог, за приоритетот за објавување на предложените наслови го утврдува ННС/ННУС/НС на единицата во **Образец ИД-05**.
6. Учесниците на Конкурсот до Комисијата за издавачка дејност треба да достават:
  - **Пријава** по конкурс за е-издаваштво учебници и учебни помагала во електронска форма (**Образец ИД-05**).
  - **Одлука од наставно-научниот/ наставно-научниот и уметнички совет/научниот совет на единицата** за објавување на секој од предложените наслови (**Образец ИД-03/1**).

Секоја одлука треба да содржи:

- назив на учебникот, односно учебното помагало;
- име и презиме на авторот (авторите);
- назив на предметната програма за која се однесува;
- назив на студиската програма;

- фонд на часови настава и вежби, ЕКТС-кредити за предметната програма во семестарот и карактер на предметот (задолжителен/изборен);
  - број на студенти во една генерација кои ќе го користат предложениот учебник;
  - реден број на изданието (прво, второ итн);
  - предлог за формат (А4 или Б5), број на страници и прилози за секој предложен наслов.
  - **Рецензии**, објавени и усвоени, за секој поединечен наслов;
  - **Согласност од авторот/авторите** за издавање на учебникот/учебното помагало во електронска форма (**Образец ИД-06**);
  - **Пресметка на бодовите** за рангирање на учебникот (**Образец ИД-09**);
  - **Рецензентите** се избираат по предлог на соодветна организациона единица на единицата. За рецензенти се избираат најмалку двајца, кои се специјалисти од потесната научна област на која се однесува учебникот/учебното помагало. Доколку нема наставници/научници од потесната област на единицата, наставно-научниот совет/научниот совет може да определи рецензент од странство од потесната област. За издавање на учебник/учебно помагало на англиски јазик рецензентите може да бидат странци.
7. Форматот на изданието може да е:
    - А4 формат со големина на фонтот 11, проред 1(single), фонт Tahoma;
    - В5 формат со големина на фонтот 11, проред 1(single), фонт Tahoma;
    - В5 формат со големина на фонтот 12, проред 1(single), фонт Tahoma.
  8. Изданието кое ќе биде објавено во е-форма од страна на Универзитетот, не може да се печати и во материјална форма.
  9. Доколку изданието е веќе издадено во печатена форма, нема да се финансира неговото издавање во е-форма.
  10. СР-записот го обезбедува Универзитетот од Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје. Претходната техничка подготовка и јазична корекција е обврска на авторот.
  11. Сите изданија подлежат на постапка за добивање на DOI број, кој го обезбедува единицата во конечната верзија, пред објавување на учебникот/учебното помагало и за тоа го известува секретарот на Комисијата за издавачка дејност.
  12. Со авторот/авторите ќе се склучи договор со кој ќе се утврдат меѓусебните права и обврски во врска со издавањето на учебникот/учебното помагало.
  13. Пријавите и документацијата за учество на Конкурсот се доставуваат до Комисијата за издавачка дејност на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, бул. Гоце Делчев бр. 9, 1000 Скопје, со назнака „За Конкурсот за финансирање на електронско издаваштво на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 2022/2023 година.
  14. Конкурсот е отворен заклучно со 30.11.2022 година.

Потребните обрасци за Конкурсот се наоѓаат на веб страницата на Универзитетот <http://www.ukim.edu.mk>.

Лице за контакт: Родне Павлова, е-адреса: [rpavlova@ukim.edu.mk](mailto:rpavlova@ukim.edu.mk)

**Комисија за издавачка дејност на  
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје**